

**CERTIFICATE**

**СЕРТИФИКАТ**

Certification Body INTERCERT  
certifies that

Сертификациското тело ИНТЕРЦЕРТ  
потврдува дека



has implemented and maintains a Quality  
Management System according to the standard

го применува Системот за менаџмент со квалитет  
согласно барањата на стандардот

## **МКС EN ISO 9001:2015**

scope:

Preparation of analyzes, research, providing  
suggestions for creating better legislation,  
consulting services, implementing projects for  
modern society, delivering trainings,  
participation in conferences and public events

ВО ОПСЕГ:

Подготовка на анализи, истражувања, давање  
предлози за создавање подобра законска  
регулатива, консултантски услуги,  
имплементација на проекти за современо  
општество, испорака на обуки, учество на  
конференции и јавни настани

at the following location

ul. Rajko Zhinzifov br.44/1,  
Skopje


на локација

ул. Рајко Жинзифов бр.44/1,  
Скопје

Issue Date: 09.02.2022  
Expiry Date: 08.02.2025  
Registration No: N-183/2022

Датум на издавање: 09.02.2022  
Важност до: 08.02.2025  
Регистарски број: N-183/2022

INTERCERT  
Jordan Mijalkov 44/2-10  
1000 Skopje, Macedonia  
www.inter-cert.net



Managing Director / Управител



This certificate is valid until the Expiry Date on the condition that audits are conducted and paid for as per the Certification Agreement. Should this condition not be met, cancellation procedures will be initiated and the client will be removed from the INTERCERT register. This Certificate remains the property of INTERCERT and must be returned upon request. It must not be altered in any way. Intentional misuse of this certificate will result in cancellation without prior notification. Certificates can be checked through [info@inter-cert.net](mailto:info@inter-cert.net) / Сертификатот останува валиден до датумот на важност, под услов да се спроведат редовните надзорни проверки и да се подмират финансиските обврски кои произлегуваат од Договорот за Сертификација. Доколку не се исполнат овие услови, ќе се пристапи кон постапка за одземање на сертификатот, а организацијата ќе биде избришана од регистарот на сертифицирани организации. Овој Сертификат е сопственост на Интерцерт и организацијата има обврска да го врати на барање на Интерцерт. Секоја намерна злоупотреба на овој сертификат ќе резултира со негово одземање без претходна најава. Сертификатите може да бидат проверени на [info@inter-cert.net](mailto:info@inter-cert.net)